

ПРЕКИНАТА КОМУНИКАЦИЈА НА ПОЛИТИЧКИ ЛИДЕРИ

Дијалогот меѓу политичките партии, кој во организација на Граѓанското движење "Разбуди се" се одржа во хотелот "Арка", не ја исполни својата цел, иако на едно место конечно се сретнаа премиерот Никола Груевски и лидерот на ДУИ, Али Ахмети. Трибината која требаше да донесе развој во комуникацијата меѓу политичарите во Македонија се претвори во уште една јавна расправија меѓу Груевски и Ахмети, за тоа кој со кого треба да коалицира по изборите. Дополнение на дискусијата беше и Законот за полиција, кој беше посочен како вовед во политичка криза во Македонија, по што беше побарано негово ревидирање. На сите овие барања премиерот Груевски и натаму остана на својот став дека во Македонија нема политичка криза, а некои од политичките партии треба да сфатат дека се наоѓаат во опозиција.

МАКЕДОНИЈА ВО НАТО ВО 2009?



Како што изјави македонскиот премиер Груевски, Македонија очекува да добие покана за влез во НАТО на Самитот на Алијансата во 2008 година и формално да биде прифатена тогаш или една година подоцна.

"Македонија е премногу мала земја за да биде нечиј проблем, па ние имаме само два милиона жителя. Ние

сме целосно посветени на продолжувањето на процесот за интеграција во ЕУ и во НАТО", истакна премиерот Груевски.

БАЛКАНСКО ДЕЈСТВУВАЊЕ ПРОТИВ КРИМИНАЛОТ

Претседателите на седум држави од ЈИЕ ја усвоија Декларацијата на Самитот "Борбата против организираниот криминал и тероризмот", кој се одржа во Караѓорѓево, Србија.

Лидерите се обврзаа на заедничка работа во усогласување на националните законодавства со тоа на ЕУ, воспоставување соработка со телата на ЕУ, како и соработка меѓу разузнавачките служби, и полициско-правосудните служби, во откривањето и процесуирањето на извршителите на дела поврзани со организиран криминал и тероризам.

"ПЕСНИ И ОРА ОД ЕГЕЈ"

КОНЦЕРТ "ПЕСНИ И ОРА ОД ЕГЕЈ"



На 28 октомври, во организација на Здружението на сетинци и попадинци од Лерин во Македонија, член на Сојузот на здруженијата на Македонците од Егејскиот дел на Македонија, во Универзалната сала во Скопје, ќе се одржи концерт "Песни и ора од Егеј". На него ќе настапи КУД "Емборе" од село Емборе, Кајларско-Грција. Друштвото е формирано во 1978 година и претежно негува македонски ора, а има постигнато значајни резултати на многу фолкорни фестивали. Него ќе го придружува

оркестарот "Петре Ципари" од село Баово, Мегленско. Ним ќе им се придружи оркестарот на Стевче Стојковски. Ќе настапат и Софија Кочовска, Лазо Андовов, Ристо Самарџиев.

ШТИТОВИТЕ ПРЕДИЗВИКАА ВИСТИНСКА ЗБРКА



Обелоденувањето за фрагментите од трите штита од пред 2.200 години, најдени во Мариово, е вистинско, епохално откритие. Меѓутоа, прилепските трагачи брзале да го откријат крупното богатство и притоа ги оштетеле штитовите. Жителите на селото само ги собрале остатоците од метал, за тоа слушнале во Музејот во Прилеп и отишле да ги откупат. Оттогаш настана вистинска збрка, за што сè уште ќе се говори.

СТРАНСКИТЕ ИНВЕСТИТОРИ СЕ ОФАЈДИЛЕ ОД МАКЕДОНИЈА

Најголем дел од вложеното во Македонија во изминатите пет години странските инвеститори го вратиле и парите ги однеле во матичните земји. Во овој период тие повлекле од државава дивиденда од 230 милиони долари, а износот постојано се зголемува од 7 милиони долари во 2000 г. на рекордни 85 милиони долари во минатата година. Тоа е речиси две третини од вкупниот вложен странски капитал од 112,5 милиони долари во 2005 година. За пет години се инвестирани вкупно една милијарда долари. Ако на дивидендата се додаде и вредноста на повлечените пари од 33 милиони долари излегува дека странските инвеститори во државава оствариле многу поголема добивка.

БИБЛИЈА ОД XVIII ВЕК ВО ВИТРИНИТЕ НА УНИВЕРЗИТЕТСКАТА БИБЛИОТЕКА

Библијата од пред неколку века, ретка и вредна книга, која според одликите ја класифицираа во редот на царски книги, "Дневник" ја предаде во Националната и универзитетска библиотека "Св. Климент Охридски", каде што е изложена за посетителите. Книгата потекнува од 1784 година, печатена е на старословенски јазик во Москва, има 3.000 страници, тешка е седум килограми, има дрвени корици обложени со кожа. Во изминатите три века била сопственост на старо македонско семејство од Кочани, кои поради сиромаштија ја огласија на продажба.

Во Библијата се поместени сите текстови од Стариот и од Новиот завет, на кои се додадени и стотина илустрации со мотиви од христијанството и од Русија од XVIII век.

СКОПСКИ ЏЕЗ ФЕСТИВАЛ

Со настапот на Енди Беј - најдобриот и најзначајниот џез-пејач на денешницата, денес ќе биде отворен Скопскиот џез-фестивал. Публиката ќе може да проследи настапи на шест состави во главната програма во Универзалната сала и три концерти како дел од полноќната програма, што ќе се одржи во ноќниот клуб "Хард рок".

Фестивалот ќе трае четири вечери,



а крајот е резервиран за настап на светски познатиот саксофонист Орнет Колман, кој е татко на фри-џезот.

МАКЕДОНИЈА СУРФА

Во Македонија почна караванот "Македонија сурфа" кој има за цел македонските граѓани да го разберат ефектот од работата на спроведување проекти од информатичко-комуникациската технологија (ИКТ).

Проектите спроведени од проектот за е-Влада (е-Гов), финансиран од УСАИД, е дел од Мисијата на САД во Македонија. Со поддршка од народот на САД, преку УСАИД, Македонија забрзано станува вреден член на "глобалното село".

ПРОМОЦИЈА НА "РАЗБУДЕТЕ СЕ АНГЕЛИ"

Во Културно-информативниот центар Салон 19, 19, беше промовирана книгата "Разбудете се ангели" од Тихомир Стојановски. Промотор беше писателот Петре Башески, а издадоци од книгата читаше артистот Александар Џуровски. Станува збор за десетта книга на Тихомир Стојановски, македонист, актер, режисер, театарски педагог, автор на драмски дела, сценарија за филмови, поезија, романи... "Разбудете се Ангели" е втор дел на роман петологија, кој почна со првиот дел "Лицето на Бога".

R. РАФАЈЛОВСКИ
КОНСАЛТИНГ

НОВО ПРЕТПАЛАТЕТЕ СЕ



Во рамките на претплатата за 2005 година ќе го добиете засети **Единственото Мултимедијално CD** во Република Македонија од оваа проблематика. Комплетниот **R-РЕГИСТАР** освен во печатената форма ќе го добиете и во електронска форма. Со инсталацијата на добиеното CD и по завршување на процедурата за неговото вистапување. Вие ќе имате можност секојдневно да го ажурирате R-РЕГИСТАРОТ. По пат на наједноставната команда **АЖУРИРАЈ** со посетата на нашата веб-страница дневно ќе ги внесувате измените, **ВЕДНАШ** по нивното објавување. Постојната горлива тема за спорото пристигање на податоците е веќе минато до колку сте наши претплатници. Покрај ова ќе добиете уште едно CD на крајот на 2005 година со списанието **РЕПРЕЗЕНТ** и **Даночен практискум** со што трајно ќе ги сочувате списанијата.

Сево ова во рамките на истата цена од само 14.700 денари.

ПОЧИТУВАНИ КОМИТЕНТИ!

Пред Вас е пошудата на **РАФАЈЛОВСКИ КОНСАЛТИНГ** за претплатата на стручно списание **РЕПРЕЗЕНТ** и **R-РЕГИСТАР** за 2005 година. Списанието **РЕПРЕЗЕНТ** содржински е многу разновидно, ги разработува сите најактуелни и најгорливи теми од секојдневното работење, почнувајќи од даноките, сметководството, фирмите, финансите, менаџментот, берзата, правото и многу други области. Во **ДАНОЧНИОТ ПРАКТИКУМ**, што го подготвуваме во рамките на списанието **РЕПРЕЗЕНТ**, најните врши стручњаци од оваа област ги објаснуваат проблемите со кои се соочувате, за данокот на додадена вредност, за персоналниот данок, за данокот на добивка и данокот на имот. **Специјалното издание на РЕПРЕЗЕНТ** содржи упатства за составување на годишна сметка. **R-РЕГИСТАРОТ** е во пластични корици, со подвижни листови на основното издание во кое се содржани упатства и сите податоци што Ви се потребни во секојдневното работење и кои редовно ќе се ажурираат.

R-РЕГИСТАРОТ е поделен на 8 дела и тоа:

- Азбучен регистар на прописи
- Надоместоци
- Прописи
- Уплатни сметки и шифри на плаќање
- Камати, коефициенти и стапки
- Курсни листи
- Плати
- Други информации

R-РЕГИСТАРОТ на мултимедијално CD! Списанието **РЕПРЕЗЕНТ** и **ДАНОЧНИОТ ПРАКТИКУМ** на мултимедијално CD!

На нашата веб-страница на интернет ја добивате сите податоци со одмајред додена шифра.

Користете ја нашата интернет-страница!

ЕДНА ПРЕТПАЛАТА ВА:

- 25 СЕРИЈА
- 2 МУЛТИМЕДИЈАЛНИ CD-ОС
- 1 R-РЕГИСТАР
- 2 16 ДОПОЛНУВАЊА

Со помош,
Вера Рафајловска

12 Списанија
РЕПРЕЗЕНТ

12 Броја
ДАНОЧЕН
ПРАКТИКУМ

1 R-РЕГИСТАР со
ОСНОВНА ВЛОЖКА

со преку
300

СТРАНИЦИ И
16

ДОПОЛНУВАЊА

1 Специјално
ИЗДАНИЕ

НОВО
2 Мултимедијални CD-ОС

САМО ВО
14.700 ДЕН